

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ За период јануари - декември 2020 година

АЛКАЛОИД АД Скопје, во периодот јануари-декември 2020 година оствари позитивни финансиски резултати, искажани во неревидираните единечен и консолидиран биланс на успех.

### Сметководствени политики и методи на вреднување

Во 2020 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување на позициите во финансиските извештаи на АЛКАЛОИД АД Скопје.

### Вкупни приходи

Остварените единечни вкупни приходи во периодот јануари-декември 2020 година изнесуваат 9.597.973 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2019 година бележат пораст од 11%. Во структурата на вкупните приходи најголемо учество, 96%, имаат приходите остварени со продажба на производи и на услуги, кои во споредба со остварените во 2019 година бележат пораст од 9%.

Остварените консолидирани вкупни приходи во периодот јануари-декември 2020 година изнесуваат 12.553.883 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2019 година бележат пораст од 11%. Во структурата на вкупните приходи, најголемо учество, 97%, имаат приходите остварени со продажба на производи и на услуги, кои во споредба со остварените во 2019 година бележат пораст од 9%.

### Вкупни расходи

Остварените единечни вкупни расходи во периодот јануари-декември 2020 година изнесуваат 8.349.959 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2019 година бележат пораст од 11%.

Остварените консолидирани вкупни расходи во периодот јануари-декември 2020 година изнесуваат 11.225.484 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период во 2019 година бележат пораст од 10%.

### Дивиденда

На 6 април 2020 година, на Годишното собрание на акционерите, е одобрена пресметка и исплата на бруто-дивиденда за 2019 година, во износ од 515.287 илјади денари, односно 324 денари нето за една акција.

### Инвестиции

Вкупните инвестиции во основни средства во периодот јануари-декември 2020 година изнесуваат 1.571.227 илјади денари и се поголеми за 44% во однос на истиот период од 2019 година.

### Обврски по основа на кредити

Вкупните консолидирани обврски по основа на кредити на 31.12.2020 година изнесуваат 1.240.207 илјади

## Вработени

Во периодот јануари-декември 2020 година во „Алкалоид“ се реализирани 210 нови вработувања во Р.С.Македонија. На крајот на декември 2020 година во „Алкалоид“ во земјата работат 1.832 вработени, додека во друштвата и во претставништвата во странство има вкупно 560 вработени или вкупно 2.392 вработени во групацијата. Со одлука на Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје, во март 2020 година беше одобрен и исплатен регрес за користење годишен одмор на вработените во компанијата, во висина од 29.687 денари бруто, односно 26.718 денари нето. Во декември 2020 Управниот одбор по повод новогодишните и божиќни празници, а имајќи ги предвид отежнатите услови за работење на сите вработени за време на справување со Ковид пандемијата во 2020 година и во знак на благодарност, одобри исплата на новогодишен надоместок во нето износ од 25.000 денари.

## Поважни позиции од билансот на успех

Остварените единечни и консолидирани резултати од работењето за периодот јануари-декември 2020 година, структурата, динамиката и споредбите со остварувањата во претходната година се прикажани во следните табели:

### Единечни продажби на готови производи и услуги

Пазар	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	%	Износ	%	
Домашен пазар	3.030.385	33	2.778.870	33	109
Странски пазар	6.157.875	67	5.649.139	67	109
<b>Вкупно:</b>	<b>9.188.259</b>	<b>100</b>	<b>8.428.009</b>	<b>100</b>	<b>109</b>

### Консолидирани продажби на готови производи и услуги

Пазар	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	%	Износ	%	
Домашен пазар	4.268.849	35	3.907.246	35	109
Југоисточна Европа	4.018.485	33	3.610.619	33	111
Русија и други земји во ЗНД	1.147.211	9	1.049.143	9	109
Западна Европа (ЕУ и ЕФТА)	2.416.683	20	2.242.842	20	108
Други земји (САД, Турција и др.)	281.100	2	292.958	3	96
<b>Вкупно странски пазари</b>	<b>7.863.479</b>	<b>65</b>	<b>7.195.562</b>	<b>65</b>	<b>109</b>
<b>Вкупно:</b>	<b>12.132.328</b>	<b>100</b>	<b>11.102.808</b>	<b>100</b>	<b>109</b>

Од вкупните консолидирани продажби, 65% се остварени на странските пазари. Најголем раст на продажби е остварен во Чешка, раст од 44%, Албанија бележи раст од 42%, Грузија раст од 31%, Унгарија раст од 29%, Ерменија раст од 20%, Бугарија раст од 18%, Романија раст од 15%, Србија раст од 14%, Словенија раст од 12%, Русија раст од 10% итн. Во 2020 година реализирани се првите продажби на сегментот Фармација во Канада во вредност од 30,4 милиони денари.

Поважни позиции од билансот на успех (продолжение)

Групи на производи	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	%	Износ	%	
Антибиотици	1.969.364	16	1.714.577	15	115
ОТЦ препарати	2.674.369	22	2.443.089	22	109
Кардиолошки препарати	1.756.304	14	1.659.066	15	106
Невролошки препарати	1.628.399	13	1.466.515	13	111
Останати линии	1.104.404	9	980.586	9	113
<b>Вкупно производи - Алкалоид</b>	<b>9.132.840</b>	<b>75</b>	<b>8.263.833</b>	<b>74</b>	<b>111</b>
Трговска стока	1.339.629	11	1.247.783	11	107
Услуги и останати приходи	55.254	0	43.957	0	126
<b>Вкупно Фармација</b>	<b>10.527.723</b>	<b>87</b>	<b>9.555.573</b>	<b>86</b>	<b>110</b>
<b>Вкупно Хемија</b>	<b>289.025</b>	<b>2</b>	<b>257.639</b>	<b>2</b>	<b>112</b>
<b>Вкупно Козметика</b>	<b>926.587</b>	<b>8</b>	<b>878.221</b>	<b>8</b>	<b>106</b>
<b>Вкупно Билкарство</b>	<b>388.993</b>	<b>3</b>	<b>411.375</b>	<b>4</b>	<b>95</b>
<b>Вкупно:</b>	<b>12.132.328</b>	<b>100</b>	<b>11.102.808</b>	<b>100</b>	<b>109</b>

Добивка пред финансиски трошоци, даноци и амортизација (ЕБИТДА)

	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	% во Продажби	Износ	% во Продажби	
Единечна ЕБИТДА	1.959.849	21	1.774.492	21	110
Консолидирана ЕБИТДА	2.077.935	17	1.857.857	17	112

Нето добивка

	(Во 000 Ден)				
	2020		2019		Инд 20/19
	Износ	% во Продажби	Износ	% во Продажби	
Единечна Нето добивка	1.142.651	12	1.007.811	12	113
Консолидирана Нето добивка	1.167.485	10	1.015.260	9	115

Остварената единечна нето-добивка во 2020 година изнесува 1.142.651 илјади денари и во споредба со остварената во 2019 година бележи зголемување за 13%.

Остварената консолидирана нето-добивка во 2020 година изнесува 1.167.485 илјади денари и во споредба со остварената во 2019 година бележи зголемување за 15%.

### **Бизнис-план за 2021 година**

Бизнис-планот за 2021 година, донесен со одлука на Управниот одбор на АЛКАЛОИД АД Скопје, на Седницата одржана на 29.12.2020 година, предвидува инвестирање на околу 12% од консолидираните приходи од продажбите во материјални и во нематеријални средства, раст од 7% на консолидираните продажби во однос на 2020 година, како и раст од 7% на консолидираниот профит пред оданочување во однос на 2020 година.

Бизнис-планот за 2021 година е базиран на очекувањата, проекциите и на можностите на тековните и на новите пазари и производи, достапни за компанијата во моментот на изготвување на планот. Околностите и настаните во 2021 година, а со тоа и остварените резултати, може да варираат од прикажаните во Бизнис-планот.

### **Очекувања за претстојниот период**

Во изминатиот период друштвото се соочи со голем број интерни и екстерни предизвици и новонастанати ризици, генерирани од пандемијата на COVID 19. Ние во „Алкалоид“ презедовме голем број мерки во досегашниот период, со цел неутрализирање на сите негативни ефекти, без притоа да се загрози здравјето на вработените и успешното работење на друштвото. Во втората половина од годината дојде до одредено балансирање на нивото на залихите кај нашите купувачи, како и до стабилизирање на порастот на приходи од продажби. Во претстојниот период, врвен приоритет и понатаму останува грижата за здравјето на вработените, како и одржувањето на тековната ликвидност и на финансиската стабилност.